



Република Македонија

Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

Republic of Macedonia

Agency for Supervision of Fully Funded Pension Insurance

Месечен билтен 03. 2009 /

Monthly Bulletin 03. 2009



Табела 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиските фондови според нивнот статус

Table 1: Distribution of the Mandatory Pension Fund Membership by their Status

Задолжителен пензиски фонд / Mandatory Pension Fund	Доброволни / Voluntary	Задолжителни / Mandatory				Вкупно / Total
		Со договор / With contract	Распределени / Allocated	Времено распределени / Temporary allocated *	Вкупно/ Total	
28.02.2009						
НПФ / NPF	30.334	41.215	22.688	4.056	67.959	98.293
КБ Прв / KB Prv	36.217	41.152	25.759	5.518	72.429	108.646
ВКУПНО / TOTAL	66.551	82.367	48.447	9.574	140.388	206.939
31.03.2009						
НПФ / NPF	30.396	41.930	23.461	3.947	69.338	99.734
КБ Прв / KB Prv	36.310	42.210	26.980	5.285	74.475	110.785
ВКУПНО / TOTAL	66.706	84.140	50.441	9.232	143.813	210.519


* Осигурениците кои задолжително членуваат во вториот столб веднаш по вработувањето, времено се распределуваат од страна на МАПАС во задолжителен пензиски фонд по случаен избор, со цел да се обезбеди оплодување на нивните средства од самиот почеток на членството во задолжителен пензиски фонд. Овие осигуреници имаат рок од 3 месеци да одберат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат. Доколу по истекот на тој рок, не одлучат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат, тогаш остануваат членови во задолжителниот пензиски фонд во кој биле времено распределени ./

The insured persons, who are mandatory members of the second pillar, have been temporarily allocated by MAPAS to a Mandatory Pension Fund by a random choice immediately after their employment, to ensure that their assets will be invested from the starting day of their Mandatory Pension Fund membership. These persons have the right to choose a Mandatory Pension Fund to which they will approach within a 3-month period. In case they do not make the choice by their own by the end of that period, they will remain members of the mandatory pension fund to which they were temporarily allocated.

Табела 2: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондови и на сметководствените единици на задолжителните пензиски фондови
Table 2: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets and the Mandatory Pension Funds Accounting Units

Датум / Date	Нето средства (во милиони денари) / Net assets (in millions of denars)		Вредност на сметковод.единица / Accounting Unit Value	
	НПФ / NPF	КБ Прв / KB Prv	НПФ / NPF	КБ Прв / KB Prv
28.02.2009	2.424,31	2.979,50	100,598747	107,239750
10.03.2009	2.451,43	3.011,16	100,081371	106,733290
20.03.2009	2.522,23	3.089,73	100,545476	107,088094
31.03.2009	2.550,52	3.134,91	100,808145	107,569643

Слика 1: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондови
Figure 1: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets



Слика 2: Вредност на сметководствените единици во задолжителните пензиски фондови
Figure 2: Value of the Mandatory Pension Funds Accounting Units

